



Групацијата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацијата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацијата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност.

## **Цементарница УСЈЕ АД Скопје**

### **ГРУПАЦИЈА ТИТАН**

Објавува

#### **ПРОГРАМА ЗА ОБУКА**

#### **ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ**

(платена обука до 1 година)

Групацијата ТИТАН е еден од бизнис лидерите кои во ноември 2015 година го иницираа и потпишаа Пактот на Европската Комисија за поддршка на младите ("Pact for Youth"), за зајакнување на партнерството помеѓу компаниите и образованието, а во насока на зголемување на можностите за вработување на младите талентирани луѓе.

Цементарница УСЈЕ, како компанија чија стратешка определба е поддршка на заедницата преку придонес кон развој во сите области, започнува ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ.

Како дел од Програмата, а врз основа на нашата посветеност и експертиза во областа на безбедноста и здравјето при работа, Цементарница УСЈЕ објавува оглас за ангажирање и професионален развој на 5 инженери во Секторот за безбедност и здравје при работа.

#### **Програмата ги опфаќа следните области:**

Законски барања од областа на Безбедност и здравје при работа, како и интерните системи и процедури

Администрирање и евидентирање на прашања поврзани со БЗР

Учество во безбедносни контроли, технички инспекции на опремата, мерења на штетности на работните места и т.н.

Надзор при извршување на активности поврзани со БЗР во фабриката

#### **Образование:**

Дипломиран инженер или завршна година на технолошки, хемиски, електротехнички, машински или градежен факултет

Одлично познавање на Microsoft Office апликации

Одлично познавање на англиски јазик

Без работно искуство (кратко искуство во областа на безбедност и здравје при работа во индустрија ќе се смета за предност)

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

**ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" АД - СКОПЈЕ**

ул. Борис Трајковски 94, 1000 Скопје, Р. Македонија, Тел.: + 389 2 2782 500, Продажба: 2786 536, Факс: 2786 314

[WWW.USJE.COM.MK](http://WWW.USJE.COM.MK)

F2a-P.140/6



**Конкурентски предности:**

Желба за учење и развој

Динамичност, ефективност и ефикасност

Флексибилност и адаптивност

Посветеност, мотивираност, иницијативност

Тимска работа и кооперативност

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1. Мотивациско писмо
2. Биографија (CV)
3. Доказ за образование (уверение за дипломирање или за положени испити)

Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

Ангажирањето во програмата за платена обука трае определено време до 1 (една) година

Учесниците на обуката ќе добијат Потврда за обученост во соодветната област од Цементарница Усје и ќе бидат земени предвид при идни вработувања

**Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје**

**<http://usje.com.mk> каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.**

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

**ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" АД - СКОПЈЕ**

ул. Борис Трајковски 94, 1000 Скопје, Р. Македонија, Тел.: + 389 2 2782 500, Продажба: 2786 536, Факс: 2786 314

[WWW.USJE.COM.MK](http://WWW.USJE.COM.MK)

F2a-P.140/6